

Врз основа на член 39 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) Претседателот на Советот на општина Конче донесе:

## РЕШЕНИЕ

За свикување на 5-та седница на Советот на општина Конче.

Седницата ќе се одржи на ден 28.01.2022 год.(петок) со почеток во 11:00 часот во просториите на општина Конче.

За седницата го предлагам следниот :

## ДНЕВЕН РЕД

- Усвојување на записникот од 4-та седница на Советот на општина Конче

1. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бод за исплата на плата на административни-јавни службеници во ЈПКД „Лаковица“-Конче;
2. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за работа и развој на ЈПКД „Лаковица“-Конче за 2022 година;
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2021 до 31.12.2021 година;
4. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во Одборот за материјални-финансиско работење на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“-Конче, општина Конче;
5. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш;
6. Предлог-Одлука за утврдување просечните купопродажните цени на градежно неизградено и земјоделско земјиште по м<sup>2</sup> на подрачјето на општина Конче;
7. Предлог-Одлука за утврдување и наплата на комунална такса во општина Конче;
8. Предлог-Одлука за утврдување на висината на стапките на даноците на имотот во Општина Конче;
9. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Димче Илиевски од с.Габревци, Конче;
10. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Никола Јованов од с.Конче;
11. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Димитрија Петровски од с.Шишево, Скопје;
12. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Катерина Кирова од с.Дедино, Конче;
13. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Ѓорге Ацков од с.Габревци, Конче;
14. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Тања Глигорова од с. Конче;
15. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Костадин Божинов од Радовиш;
16. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение „Combat“- Радовиш;
17. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на нов манастир во с.Калугерица ;
18. Предлог-Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ за локални избори 2021;
19. Предлог-Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА“ за локални избори 2021;
20. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување на манифестацијата „Св. Трифун“ 2022 година;
21. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Комисијата за процена и утврдување на штети од елементарна непогода;
22. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Доброволно Противпожарно Друштво „Горици Оператива“ – Конче;

- Разгледување на барања;

- Советнички прашања;

Број 08- 65/1  
Дата 17.01.2022  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Александра Ристова,с.р.